

## 52-ра СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 2020

- Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Република С.Македонија
- Пристигнатите дела ќе ги селектира СЕЛЕКТОР одреден од организаторот, а од селектираните дела за наградите ќе одлучува МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ.
- По повод 75 години постоење на ОСТЕН, отворањето на изложбата и официјалното објавување на наградите ќе се одржи на 24 септември 2020 во Скопје.

### КРИТЕРИУМИ

- Следните категории на оригинални авторски дела ќе бидат земени во предвид: карикатура | сатиричен цртеж | стрип (максимум една табла без зборови)
- Тема | техника | формат – по избор на авторот
- Број на дела – без ограничувања

### ПРИЈАВУВАЊЕ

- Во принцип се очекуваат **ОРИГИНАЛНИ** - рачно нацртани дела. Само доколку авторот работи исклучиво во дигитална техника, ќе се земаат во предвид и **ДИГИТАЛНИ ДЕЛА** – отпечатени и со молив нумерирани и потпишани на предната страна.  
Забелешка: во ОСТЕН Музејот на цртеж ќе се прифаќаат исклучиво оригинални дела
- Ќе бидат земени во предвид само актуелни **АВТОРСКИ ДЕЛА** од понова продукција, кои претходно не биле **ОБЈАВУВАНИ** или **НАГРАДУВАНИ**. Карикатури кои жирито ќе ги оцени како идентични или многу слични на познати дела од друг автор – нема да бидат разгледувани.  
Забелешка: според насоките на организаторот, селекторот и меѓународното жири особено внимание ќе обрнуваат на ликовниот израз на пријавените дела
- За регуларно пријавување треба:
  - да се пополни овој формулар (електронски или рачно) и да се испрати на е-маил [cartoons@osten.com.mk](mailto:cartoons@osten.com.mk) заедно со фотографија и куса биографија на авторот
  - да се испратат авторските дела по пошта заедно со отпечатениот формулар.Забелешка: на задната страна од секое дело треба да стои името на авторот, насловот на делото и техниката во кое е изработено.
- Со пополнување на пријавата, авторот му отстапува на организаторот не-ексклузивно право да ги користи, изложува, проучува и публикува неговите дела за потребите на манифестацијата.

За селекција ќе се земат во предвид делата кои  
до **30-ти април 2020** ќе стигнат на адресата:  
**ОСТЕН - СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ**  
**8 Ударна бригада 2, 1000 Скопје, Македонија**

### ВАЖНО!!!

При испраќањето на делата задолжително ставете:  
**NOT FOR COMMERCIAL PURPOSES, FOR EXHIBITION ONLY!!!**



## КОТИЗАЦИЈА

Одберете една од понудените можности:

- Да учествувате БЕЗ КОТИЗАЦИЈА (пријавените дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН)
- Да учествувате СО КОТИЗАЦИЈА од 40 \$ (неселектираните дела се враќаат на авторот)

## ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето треба да се изврши преку трансфер на пари на сметката ОСТЕН Скопје:

Корисник: ОСТЕН СКОПЈЕ, 8 Ударна Бригада 2, Скопје 1000, С.Македонија

IBAN: MK07210701000702188 | SWIFT: TUTNMK22

Банка: НЛБ АД СКОПЈЕ, Мајка Тереза 1, Скопје 1000, С.Македонија

## НАГРАДИ

ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ (1500\$)

ПРВА НАГРАДА (1000\$)

ВТОРА НАГРАДА (500\$)

5 ТРЕТИ НАГРАДИ (Плакета)

5 НАГРАДИ ЗЛАТЕН ОСТЕН (Плакета)

НАГРАДА ЦИЦО\* за македонски карикатурист (Плакета)

\* Во чест на големиот македонски карикатурист Василије Поповиќ – Цицо

## СЕЛЕКЦИЈА и ЖИРИРАЊЕ

- СЕЛЕКТОРОТ одлучува кои АВТОРИ со сите пријавени дела одат во фаза на жирирање
- ЧЛЕНОВИТЕ на ЖИРИ ги разгледуваат делата од селектираните автори, избираат дело кое ќе биде претставено во каталогот и одлучуваат за наградите предвидени од организаторот
- Организаторот ќе ги извести сите пријавени карикатуристи за резултатите од селекцијата (до крајот на мај 2020) и жирирањето (до крајот на јуни 2020) по е-маил и ќе ги објави резултатите на својата веб страница - [osten.mk](http://osten.mk)

## ПРЕТСТАВУВАЊЕ

- Наградените и селектираните дела ќе бидат изложени на официјалната изложба на 24 септември 2020 година.
- За наградените карикатуристи и финалистите за Гран при кои ќе бидат присутни во Скопје за време на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите, ОСТЕН ќе продуцира графички мапи.
- Наградените автори добиваат соодветни сертификати и копија од каталог по пошта. Нивните дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН.
- Сите останати добиваат соодветни сертификати и каталог во .pdf на е-маил. Оние кои сакаат да го имаат сертификатот / каталогот во тврда копија, можат да го нарачаат по цена од 30 \$ и ќе им бидат испратени на назначената адреса по препорачана пошта.
- Организаторот ги поканува сите учесници да присуствуваат на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите на 24 септември 2020 во Скопје, при што на наградените автори кои ќе го најават своето доаѓање до 1-ви август 2020 г. им обезбедува 3 ноќевања.



WORLD GALLERY  
of CARTOONS  
Skopje, Macedonia

### ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО / APPLICATION FORM

Име / Name

Презиме / Last Name

Адреса / Address

Град, поштенски код / City, Post Code

Земја / Country

Датум на раѓање / Birth Date

e-mail

### информации за пријавените дела / submitted works information

#	Наслов / Title	Тема / Theme	Големина / Size	Техника / Technique
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Фото / Photo

Ги прифаќам условите за учество  
I accept the participation criteria

Датум / Date .....

Потпис / Signature .....



ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР, ОТПЕЧАТЕТЕ ГО И ПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ ДЕЛА  
PLEASE FILL OUT THIS FORM, PRINT IT OUT AND SEND IT ALONG WITH YOUR WORKS